

Дата: 07.10.2013

Почитувани дами и господа, колеги и пријатели,

Дозволете да го изразам своето задоволство што имам чест да се обратам на VI-та национална конференција за борба против рак на дојка, организирано од Борка.

Би сакала во оваа прилика да упатам искрени честитки до Здружението „Борка за секој нов ден“ поради нивната исклучителна посветеност во борбата против рак. Жал ми е што денес не сум лично со Вас, спречена сум поради претходно договорени обврски кои не можеа да се одложат. И водено искрено Ви благодарам што ми овозможивте да се обратам преку видео снимка. Сакам лично да ви кажам за неколку новини за кои ние како Фонд се изборивме да ги обезбедиме како здравствена услуга.

- Прво, во октомври ќе стапи во сила измена на Правилникот за ортопедски помагала со кој се предвидува намалување на утврдениот рок на употреба на ортопедско помагало – вештачка дојка од **24 на 12 месеци**. Ова значи за сите жени со извршена мастектомија, **ново помагало секоја година на товар на ФЗОМ**. Тоа е заштеда на трошоците за сите семејства чиј член се бори со оваа болест.
- Второ, во 2014, ви најавувам реализација на условен буџет за вградување на имплантант во еден акт за жените кај кои им се прави тотална мастектомија на Клиниката за торакална и васкуларна хирургија.

Оваа метода предвидува во еден акт да се изврши отстранување на дојката со карцином, вградување на силиконски имплантант, анатомско моделирање на дојката и брадавицата. Тоа значи дека жената нема да се изложува на понатамошни операции, со што се намалува и психолошкиот товар.

Македонија со оваа метода конечно ќе се вклучи во модерните здравствени трендови кога станува збор за хируршки интервенции за ракот на дојка.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk


Согласно медицинските критериуми од стручниот колегиум на Клиниката, бројот на жени кои би се оперирале во 2014 се предвидува да изнесуваоколу 40.

#### **Сосоема кусо, дозволете ми да информирам и за континуираните заложби на Фондот:**

- За превенција на Ракот на дојка се спроведува бесплатен преглед кај матичните лекари, анкетен лист и во зависност од резултатот - советување за натамошно дејствување, упатување на повисоко ниво на здравствена заштита, ехо на дојки, мамографија и слично.
- Со оваа цел се опфатени годишно минимум 25% од вкупниот број на осигурени жени над 18 годишна возраст.
- Заедно со овој преглед, жената добива и обука за понатамошна евалуација т.е само-преглед на дојките.
- Сакам да укажам дека овие превентивни прегледи се на товар на Фондот, и апелирам не само како директор, туку и како жена,, сите да ги користиме овие можности.

#### **И накусо да потсетам и за последни промени кои ги направивме:**

- Прво, го олеснивме начинот на обезбедување и подигање на терапија за пациентки со **хормонски респонзивен рак на дојка** во соработка со Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија.
- Досега еднаш месечно со специјалистички упат од матичен лекар доаѓаа на клиника за да ја подигнат соодветната терапија.
- ✓ **Новото олеснување** овозможи терапијата да се добива на секои три месеци, со болнички упат кој важи една цела година. За оваа група на пациентки, ги намаливме посетите кај докторите од 24, сега ќе има вкупно само 5 посети годишно.
- Второ, како што Ви ветив во моето обраќање минатата година на V-тата конференција, формиравме условен буџет со кој се овозможува реконструкција на дојките на најмалку 10 пациентки на кои веќе им е направена мастектомија или имаат конгенитални деформации, на клиниката за Пластична и реконструктивна хирургија.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)

- За 2014 година Фондот планира овој број да го зголеми посебно во делот на т.н. секундарна реконструкција на дојка по извршена мастектомија со користење на експандер и силиконски имплантант.



Со почит ја поздравувам БОРКА и Вашиот труд и иницијатива.

Ви благодарам